

1.	Наслов на наставниот предмет	ЕРГОНОМИЈА			
2.	Код	ОМ-И-91			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по медицина на трудот			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од предметот Медицина на труд			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Изучување на ергономските принципи, методи и интервенции значајни за медицинската пракса • Демонстрација и практична работа на ергономските модели и програми 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Основни ергономски принципи, • Хуманизација на работа, систем човек-машина-околина • Ергономска антропометрија и биомеханика • Психолошки барања на работното место, организациона ергономија • Идентификација, евалуација и контрола на ергономски заболувања • Методи, модели и стратегии на ергономски интервенции Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> • Анализа на работно место (проценка на ергономски ризик) • Ергономски дизајн на работното место • Ергономска програма во пракса • Професионална рехабилитација • Примена на Европскиот прашалник за следење на работните услови • Препораките за превенција и промоција на здравје на работа Семинарски труд: Избрани сегменти од ергономијата				
12.	Методи на учење: Интерактивна теоретска настава, вежби, семинарски работи				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари,	Вежби: 5 часови Семинари: 5 часови	

			тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Завршен испит	Усмен дел	мин.-макс. бодови 15- 25	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарски работи	мин.-макс бодови 24 - 35	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	мин.-макс. бодови 10 - 20	
Практична настава			бодови 10 - 20		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми:</p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма, да изработи power point презентација и усно да го одбрани семинарскиот труд.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
1		Караџинска-Бислимовска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијаќоски Д, Столески С.	Медицина на трудот	Република Македонија Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје	
			Година	2011	

		Дополнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2	1	Dul J, Weerdmester B.	Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide, Third edition	CRC Press, Taylor and Francis Group, Danvers, MA, USA	2008